



**Предмет: Барање за доставување на понуди бр. 01/2019**

**Датум на објавување: 21.08.2019 година**

Центарот за социјални иновации Блинк 42-21 од август 2019 година започна да го реализира проектот „Игра за промени – Дигитална симулациска игра – едукативна алатка за зајакнување на отпорноста на заедниците“, со грант Договор бр. HED/ADM/GRC/2019/0017 од 28/05/2019 год., со Хедаја- Центарот за екселенција. Проектот е со времетраење од 12 месеци и финансиски поддржан од STRIVE Global Program на Европската Унија. Дел од активностите на проектот е и **изработка на проценка за употребата на гемификација како едукативна алатка за да се спречи радикализација која води кон насилен екстремизам.**

Ве покануваме да ја доставите Вашата понуда за испорака на услуги согласно спецификацијата во табелата:

|  | Опис на услуга   | Количина | Единечна цена       | Вкупна цена         |
|--|--|----------|---------------------|---------------------|
|  |  |          | без ДДВ<br>(во МКД) | без ДДВ<br>(во МКД) |
| <b>1.</b>  | <b>Подготовка и спроведување на фокус групи за утврдување на потребите и ограничувањата на целната група во врска со употребата на гемификација како едукативна алатка</b> |          |                     |                     |
|  | <u>Фокус група со наставници</u> од различна етничка припадност од средни училишта во Скопје, Куманово, Гостивар, Струга и Тетово  | 2        |                     |                     |
|  | <u>Фокус група со ученици</u> од различна етничка припадност од средни училишта во Скопје, Куманово, Гостивар, Струга и Тетово   | 2        |                     |                     |
| - најмалку 40 лица<br>- изработка на методологија<br>- доставување на извештај<br>- реализација септември и октомври 2019 година |  |          |                     |                     |
| <b>Вкупно 1.</b>   |  |          |                     |                     |
| <b>2.</b>  | <b>Подготовка и спроведување на фокус групи за тестирање на продуцираната игра од мал обем</b>   |          |                     |                     |
|  | <u>Фокус групи со наставници, професионалци од областа на превенција на насилство и екстремизам</u>  | 2        |                     |                     |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  | и продуценти на игри од различна етничка припадност од општините Скопје, Куманово, Гостивар, Струга и Тетово               |   |  |  |
| - најмалку 20 лица<br>- изработка на методологија<br>- доставување на извештај<br>- реализација јануари 2020 година    |  |   |  |  |
| <b>Вкупно 2.</b>   |  |   |  |  |
| <b>3.</b>  | <b>Подготовка и спроведување на фокус групи за евалуација на влијанието на продуцираната играта*</b>                       |   |  |  |
|  | Фокус група со наставници од различна етничка припадност од средни училишта во Скопје, Куманово, Гостивар, Струга и Тетово | 1 |  |  |
|  | Фокус група со ученици од различна етничка припадност од средни училишта во Скопје, Куманово, Гостивар, Струга и Тетово    | 1 |  |  |
| - најмалку 20 лица<br>- изработка на методологија<br>- доставување на извештај<br>- реализација мај и јуни 2020 година |  |   |  |  |
| <b>Вкупно 3.</b>   |  |   |  |  |
| <i>* Избраните лица треба да се дел од лицата кои учествувале во фокус групите под точка 1.</i>                        |  |   |  |  |
| <b>ВКУПНО 1. + 2. + 3</b>  |  |   |  |  |

*Забелешка: Проектите финансирани од ЕУ се ослободени од сите давачки, даноци и такси, вклучувајќи го и данокот на додадена вредност (ДДВ). Плаќањето е врз основа на доставена фактура генерирана во системот на УЈП.*

БЛИНК 42-21 во согласност со предвидената проектна временска рамка ќе го извести добавувачот на услугата за точните датуми и рокови за секоја услуга посебно во зависност од претходно реализираните активности или пак идните предвидени активности кои се во рамките на проектот.

**Услугите во табелата се неделиви и за истите ќе биде избран еден добавувач. Изборот на добавувач ќе се изврши по пат на евалуација на квалитативната и на финансиската понуда.** БЛИНК 42-21 ќе склучи договор со избраниот добавувач, а плаќањето ќе се изврши на следниов принцип: 20% од вкупниот износ за секоја услуга по доставена методологија и 80% од вкупниот износ за секоја услуга по доставување на извешрајот од реализираните фокус групи.

Во прилог треба да се достави следната документација:

- Прилог 1: Тековна состојба на добавувачот не постара од една година;

- Прилог 2: Понуда со пополнети износи согласно табелата и предлог методологија за реализација на фокус групите;
- Прилог 3: Референтна листа на претходни реализирани услуги;
- Прилог 4: Портфолио на добавувачот.

Понудата се доставува исклучиво во електронска форма преку е-пошта на [info@blink42-21.mk](mailto:info@blink42-21.mk). Во предмет на е-пораката да стои: Понуда за Повик 01/2019 и сите барани документи треба да се со печат и потпис од овластено лице во скенирана форма.

Понудата треба да се достави во рок од 8 работни денови од денот на објавувањето, односно најдоцна до 02.09.2019 год. до 16:00 часот. Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид.

Сите добавувачи кои доставиле понуди и ги исполнуваат условите ќе бидат разгледани од страна на евалуационата комисија и соодветно известени за одлуката.

За сите дополнителни информации може да се обратите на е-пошта: [info@blink42-21.mk](mailto:info@blink42-21.mk).

Со почит,

Центар за социјални иновации БЛИНК 42-21

